



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



## Повик за Експерт за пишување на анализа

Локална Акциска Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО”.

Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO” проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ ќе се спроведе анализа за моментални состојби за соработка на локални институции, бизнис сектор и НВО од која треба да произлезат препораки за подобра соработка. За таа цел распишан е повик со Реф. Бр. 0308-232/ 1 за експерт за пишување на анализата.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на експертот по добивањето комплетна финална верзија од анализата. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни трошоци, средства за средби, и слично.

Сите заинтересирани физички и правни лица би требало да ги испратат следните документи:

- Стручна биографија (физички лица)
- Референта листа од претходни изработени анализи, публикации и слично
- Тековна состојба не постара од 30 дена (правни лица) со стручна биографија од лицето кои што ќе ја пишува анализата во име на правното лице.

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 23 Февруари 2017 година до 16.00 часот на следната адреса: [lag.skardus@gmail.com](mailto:lag.skardus@gmail.com) со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/ 1”

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 28 февруари 2018.

Со почит,  
Дубравка Ѓилас  
Проектен координатор

